

Барање тип: НОВ ОБЈЕКТ и ИЗМЕНА (Д 4 701 01)

 1. Барање за издавање на **Решение за согласност за приклучување на системот за дистрибуција**

Прилози:

- Ситуација 1:1000 со вцртана локација на објектот и топлинска потстананица;
- Основа на просторот каде е сместена топлинската потстананица;
- Ревидиран основен проект за термотехника за внатрешната грејна инсталација;
- Тековна состојба на барателот (за правно лице) или фотокопија од лична карта (за физичко лице).

 2. Барање за издавање на **Согласност за изменување на постоен приклучок и/или топлинска потстананица** 3. Барање за изработка на **Техничко решение за топлинска потстананица** 4. Барање за изработка на **Основен проект за приклучок со ревизија** 5. Барање за изработка на **Основен проект за топлинска потстананица со ревизија**

Барател: _____

Адреса на барателот: _____

За објектот на ул. _____ бр. _____

Општина: _____, Инвеститор: _____

Објектот е со:	површина за затоплување	инсталирана топлинска моќност
станбен дел:	_____ m ²	_____ kW
деловен простор:	_____ m ²	_____ kW

Лице за контакт: _____, тел. _____

e-mail: _____

Поднесено на: ____ . ____ .20 ____ год.

Потпис: _____

Напомена:

- Освен наведените податоци, за Барањата бр. 1 и 2 обврзувачки е да се достават и наведените прилози за да се премине кон реализација на истото.
- Барањата бр. 3, 4 и 5 можат да се поднесат истовремено, но исклучиво по добиено позитивно Решение за согласност за приклучување на системот за дистрибуција.
- При преземање на Основниот проект за приклучок, односно топлинската потстананица, барателот треба да достави доказ за извршено плаќање согласно испорачана фактура.
- Максимален рок за издавање на Решение за согласност за приклучување на системот за дистрибуција е 15 дена од поднесување на Барањето.
- Максимален рок за издавање на Согласност за изменување на постоен приклучок и/или топлинска потстананица е 15 дена од поднесување на Барањето (се поднесува при зголемување на претходната одобрена топлинска моќност, измена на приклучокот и одделување на едно мерно место на поголем број мерни места на иста локација).
- Максимален рок за издавање на Техничко решение за топлинска потстананица е 15 дена од поднесување на Барањето.
- Барањата бр. 4 и 5 можат да се поднесат истовремено на ист формулар или поединечно.

*Барателот добива копија од барањето архивирано кај операторот на системот за дистрибуција.
Доколку Барателот е физичко лице, истиот е согласен неговите лични податоци да бидат обработувани за потребите на овој предмет.*